

Ќесички за стома

Перформанси:

УДОБНИ И НЕЖНИ- Подлогата која се лепи на кожата е хипоалергенска и одговара на сите типови кожа.

ИЗРАБОТЕНИ ОД МЕКО И НЕЖНО ПЛАТНО- Платното од кое се изработени ѓесичките е удобно и меко, и не ја иритира кожата. Педијатриските ѓесички се со апликации од мечиња.

ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА- Специјалната штипка дава комплетна сигурност при затворање на ѓесичката.

ЛЕСНО СЕ МОДУЛИРААТ- Ѓесичките за колостома имаат шаблон за сечење на потребниот стома отвор на ѓесичката за идеално да одговара на формата на стомата.



ЌЕСИЧКИ СО ИСПУСТ ЗА ПАЦИЕНТИ СО ИЛЕОСТОМА

Се користат за повеќекратна употреба кај пациенти со илеостома.

- **Широк отвор** за побрзо празнење
- nvisiclose начин на затворање/отворање со **специјална штипка на испустот**, што дава комплетна сигурност при затворање на ѓесичката.

ЗАТВОРЕНИ ЌЕСИЧКИ ЗА ПАЦИЕНТИ СО КОЛОСТОМА

Обликот и големината на стомата може да се креира со употреба на ножици.

- **Плочката** која се поставува на кожата е удобна и не ја иритира кожата.
- Вграден напреден филтерски систем кој ги **неутрализира непријатните мириси** при испуштање на гасови и спречува надувување на ѓесичката.
- Филтерот е снабден со **дополнителни обвивки**.

ЌЕСИЧКИ СО ИСПУСЕН ЧЕП ЗА ПАЦИЕНТИ СО УРОСТОМА

- Заради природата на уростомата филтерот не е неопходен.
- Како и да е, ЕАКИН ѓесичките за уростома се снабдени со **обвивки**.
- Уростомските ѓесички имаат **специјална анти-рефлуксна преграда** која оневозможува враќање на урината од кесата кон стомата.
- Специјално дизајнирани за да **спречат задржување на уринатата на базата од ѓесичката**, со цел за полесно празнење.